



skopje.gov.mk  
Официјален портал на Град  
Скопје


 Пребарај

**Дома**

**Градоначалник**

**Совет**

**Администрација**

**Контакт**

**Е-Јавни набавки**

**Буџет**

**Меѓународна соработка**

**Меѓународни проекти**

**Соработка со НВО**

**Почесни граѓани**

**"13 Ноември"**

**Општини**

**Координативно тело на градоначалници**

## ИНСТИТУЦИИ

**Јавни претпријатија**

**Културни институции**

**Средни училишта**

**ГУП на Град Скопје**

**Урбанистички планови по четврт**

**Ценовник за градежно и земјоделско земјиште**

**Совет за заштита на потрошувачите**

**Локален економско социјален Совет**

**Комисија за права на пациенти**

**Анкета за квалитет на услуги**

**Сандаче за пофалби и поплаки**

**Анкета за подобрување на услугите**

**ВОЗЕН РЕД на јавен превоз**

**Услуги од областа на социјалната заштита**

**Препораки за граѓаните**

**Локации за Јавни настани**

**Листа на информации од јавен карактер**

**Забрана за движење на товарни возила**

**Инфо Центар за енергетска ефикасност**

## ПАКЕТЧИЊА НА ДЕЦАТА ШТО ГО ПОСЕТУВААТ ДНЕВНИОТ ЦЕНТАР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА

По повод новогодишните и божиќните празници, претставници од Секторот за јавни дејности, Одделение за социјална, детска и здравствена заштита на Град Скопје го посетија Дневниот центар за рехабилитација и ресоцијализација на лица кои употребуваат дроги и на нивните деца, кои го посетуваат центарот, им подарија 20 новогодишни пакетчиња.

За време на посетата децата во едукативна работилница изработија честитки со искрени желби за Новата година.

Центарот е отворен во септември 2012 година и работи секој ден од понеделник до петок, од 11 до 16 часот. Во Центарот најголема помош добиваат лицата кои употребуваат дроги, преку психосоцијална поддршка од психолог и психијатар, образовни и советодавни активности и активности за креативно изразување, со цел поддршка во процесот на рехабилитација. Исто така, во дневниот центар се работи со семејствата на лицата кои употребуваат дроги и со нивните деца. За децата е обезбедена педагошка и психосоцијална поддршка, со цел поддршка во нивниот развој и поттикнување на креативниот потенцијал.

Во Програмата на Центарот за рехабилитација и ресоцијализација на лица кои употребуваат дроги и нивните семејства се опфатени 120 лица, а Дневниот центар го води Здружението ХОПС – Опции за здрав живот.,

За поддршка и реализирање на програмата во Центарот за рехабилитација и ресоцијализација од Буџетот на Град Скопје за 2015 година, беа издвоени 800 000,00 денари.

[Назад](#)

Креиран од UserAA на 15.01.2016

**Факти**

**Симболи**

**Мапа**

**Поважни телефони**

**Корисни линкови**

**НАЈАВИ**



**MQS**

Partner of Quality Austria  
Сертифициран систем според  
ISO 9001:2008 Бр. Q-1101/0



**Е- Даноци**

**Е-Сервиси**

**Формулари**

**Е-авто-такси**

**Е-Одобрение за градење**

**Службен гласник**

**Скопје-информативно гласило**

**Туристички сајт на Град Скопје**

**НВО порта**

**ГИС**

**Граѓанска-иницијатива Пријави проблем**

**Стратеги на Град Скопје**

**Објави, конкурси, настани...**





[Администрација](#) | [Контакт](#) | [Прашања](#) | [Разгледници](#)  
Copyright(C)2009 Град Скопје

Посетители: 10756789